



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Службен гласник на Општина Велес

Излегува по потреба

www.veles.gov.mk

Број 6 година LVII

04 Мај 2021 година

opve@veles.gov.mk

Бр. 105

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

Се објавува Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2021 година, што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 29.04.2021 година.

Број 08-1852/1
04.05.2021 година
Велес

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2021 година

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) а во врска со член 34 од Законот буџети (Службен весник на РМ бр.64/2005,04/2008,156/2009,95/2010,180/2011, 171/2012 ,192/2015, 167/2016 година) , Советот на Општина Велес на 75 седница одржана на ден 29.04.2021 година донесе :

О Д Л У К А

За проширување на средствата на Буџетот на Општина **Велес**
за 2021 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2021 година, на следниот начин:

Потпрограма Потставка	Самофинансирање	Дотации	Донации	Кредити
742119 Други општи и тековни донации	0	0	457.561	0
	0	0	457.561	0

Се зголемуваат приходите на следните потставки:

и се распредуваат на следните расходни потставки:

№10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ				
423110 Канцелариски материјали	0	0	9.000	0
423610 Наставно-образовни помагала	0	0	212.703	0
423810 Ситен инвентар	0	0	27.799	0
426990 Други оперативни расходи	0	0	13.200	0
480140 Купување на информатичка и видео опрема	0	0	81.979	0
480190 Купување на друга опрема	0	0	112.880	0
	0	0	457.561	0

Претседател на Советот на
Општината
Кирил Гајдов

Бр. 106

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за префрлување на вишок на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на Општината Велес за 2021 година

Се објавува Одлуката за префрлување на вишок на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на Општината Велес за 2021 година, што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 29.04.2021 година.

Број 08-1852/2
04.05.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски.р

Врз основа на член 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Р.С.М" бр.77/2021), член 45, став 1 од Статутот на Општината Велес („Службен гласник на Општината Велес" бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општината Велес на седницата одржана на 29.04.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за префрлување на вишок на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на Општината Велес за 2021 година

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува префрлување на вишок на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на Општина Велес за 2021 година, по претходно дадени писмени изјави од директорите на установите основани од општината, а кои користат средства од блок дотациите.

Член 2

Општина Велес на крајот на фискална 2020 година има остварено вишоци на средства на сметката за блок дотација 711014100993011 кои се приходи од Буџетот на Република Северна Македонија.

Вишокот на средства на сметката за блок дотација, намален за пријавените неизмирени финансиски обврски од буџетските корисници, а во вкупен износ од 104.764.000 денари по програми:

- програма N10-основно образование, износ од 34.851.000 денари;
- програма N20-средно образование, износ од 37.983.000 денари;
- програма K10-библиотекарство, износ од 2.668.000 денари;
- програма K30-музејска и кинотечна дејност, износ од 2.832.000 денари;
- програма B10-детски градинки, износ од 26.430.000 денари;

се префрлаат на сметката на основниот Буџет на Општина Велес 711014100963010 за 2021 година и истите ќе се користат за финансирање на надлежности на Општина Велес.

Член 3

Средствата наведени во став 2 од член 2 во износ од 104.764.000 денари ќе се користат за финансирање на следните проекти од основниот Буџет на Општина Велес за 2021 година:

1. реконструкција на кровни површини, реконструкција на потпорен и ограден ѕид, реконструкција на подови и скалишен простор од објекти во детска градинка;
 - реконструкција на кровни површини од објекти и спортска сала, реконструкција на фасада и замена на фасадна столарија, реконструкција на топловодни системи од објекти во основно образование;
 - реконструкција на кровна површина од објект-спортска сала и реконструкција на топловоден систем во објекти во средно образование;
 - реконструкција на кровна површина од објект на локална библиотека и
 - реконструкција на кровна површина од објекти на локалната установа Народен Музеј и

2. изградба на катна гаража во Град Велес;

по добиена согласност од Влада на Република Северна Македонија.

Работите кои ќе се изведуваат ќе бидат дефинирани во посебна техничката спецификација со проценка на вредности.

Член 4

По добивање на согласност на оваа Одлука од страна на Влада на Република Северна Македонија, средствата кои се предвидени за горенаведените проекти ќе бидат најпрво планирани во соодветните програми по области, а потоа ќе се опфатат во Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Велес за 2021 година.

Член 5

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-1834/3
04.05.2021 год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр. 107

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување намена на објект сопственост на Општина Велес и давање на користење дел од недвижен имот

Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување намена на објект сопственост на Општина Велес и давање на користење дел од недвижен имот, што

Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 29.04.2021 година.

Број 08-1852/3
04.05.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 5/02), член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес (Службен гласник на Општина Велес бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по предлог на Градоначалникот на Општина Велес

Советот на Општина Велес, на седницата одржана на ден 29.04.2021 година

ОДЛУКА

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување намена на објект сопственост на Општина Велес и давање на користење дел од недвижен имот

Член 1

Во Одлуката за утврдување намена на објект сопственост на Општина Велес и давање на користење дел од недвижен имот („Службен гласник на Општина Велес“ бр.04/21) се вршат следните изменувања и дополнувања:

Во член 1 став 1 точка 6 бројот „235“, се брише и се заменува со бројот „5“.

Член 2

Во член 2, став 2 алинеја 2 во дел на опишаниот простор наменет за ПОУ „Маца Овчарова“ Велес, во делот 3 на површините во К1, бројот „235“ се брише и се заменува со бројот „5“.

Понатаму во член 2 после став 2 се додава нов став 3 со следниот текст:

„За недвижниот имот евидентиран на КП бр. 2779 заведен во ИЛ бр. 25825 за КО Велес ќе се изработи посебен Геодетски елаборат во кој ќе биде изразена намената, површината и нумерирањето на просториите“ и ќе се користи за спроведување на физичка делба за просторот спрема корисниците.

Член 3

Од страна на Комисијата за Статут и прописи по донесувањето на оваа Одлука ќе биде изготвен пречистен текст на Одлуката за понатамошно постапување при определувањето на просторот на корисниците.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-1834/4
04.05.2021 год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр. 108

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18 и 06/19), Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за финансиско учество во имплементација на проектот „НОВА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Урбана единица VII, блок 42, месност касарна, Велес“ финансиран од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој

Се објавува Одлуката за финансиско учество во имплементација на проектот „НОВА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Урбана единица VII, блок 42, месност касарна, Велес“ финансиран од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој, што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 29.04.2021 година.

Број 08-1852/4
04.05.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 3/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на ден 29.04.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за финансиско учество во имплементација на проектот „НОВА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Урбана единица VII, блок 42, месност касарна, Велес“ финансиран од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Велес се обврзува да учествува во имплементацијата на проектот „НОВА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ/Урбана единица VII, блок 42, месност касарна, Велес“, финансиран од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој.

Член 2

Во случај на одобрување на проектот, за учество во неговата реализација Општина Велес ќе вложи средства од буџетот на општината во висина од 3.335.613,65 денари

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-1834/5
04.05.2021 год.
Велес

Претседател на Советот
на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр. 109

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18 и 06/19),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за финансиско учество во имплементација на проектот „Изградба на пристапен пат до село Горно Оризари“ финансиран од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој

Се објавува Одлуката за финансиско учество во имплементација на проектот „Изградба на пристапен пат до село Горно Оризари“ финансиран од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој, што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 29.04.2021 година.

Број 08-1852/5
04.05.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 3/09,18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на ден 29.04.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за финансиско учество во имплементација на проектот „Изградба на пристапен пат до село Горно Оризари“ финансиран од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Велес се обврзува да учествува во имплементацијата на проектот „Изградба на пристапен пат до село Горно Оризари“ финансиран од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој.

Член 2

Во случај на одобрување на проектот, за учество во неговата реализација Општина Велес ќе вложи средства од буџетот на општината во висина од 1.634.369,04 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Велес“.

Број 25-1834/6
04.05.2021 год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр. 110

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18 и 06/19),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за прифаќање донација од „Лајкамобајл“ ДООЕЛ Скопје (мобилни интернет припејд картички)

Се објавува Одлуката за прифаќање донација од „Лајкамобајл“ ДООЕЛ Скопје (мобилни интернет припејд картички), што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 29.04.2021 година.

Број 08-1852/6
04.05.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски.р

Врз основа на член 7 од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 3/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 29.04.2021 година донесе

О Д Л У К А
за прифаќање донација
од „Лајкамобајл“ ДООЕЛ Скопје
(мобилни интернет припејд картички)

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Велес ја прифаќа донацијата на мобилни интернет припејд картици дадена од страна на „Лајкамобајл“ ДООЕЛ Скопје.

Член 2

Донацијата која се дава на Општина Велес се состои од 321 (триста дваесет и една) мобилни интернет припејд картички, наменети за поддршка на учениците од основните и средните училишта во Општина Велес кои доаѓаат од социјално ранливите семејства. Поделбата на картичките ќе се реализира согласно потребите доставени од страна на училиштата.

Член 3

За донацијата е склучен посебен договор за донација помеѓу „Лајкамобајл“ ДООЕЛ Скопје како давател на донацијата и Градоначалникот на Општина Велес како примател на донацијата.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-1834/7
04.05.2021 год.
Велес

Претседател на
Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр. 111

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за прифаќање
Иницијатива за изменување и дополнување
на Статутот на Општина Велес

Се објавува Заклучокот за прифаќање Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот на Општина Велес, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 29.04.2021 година.

Број 08-1852/7
04.05.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 29.04.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за прифаќање Иницијатива за изменување и
дополнување на Статутот на Општина Велес

1. Советот на Општина Велес ја прифати Иницијативата за изменување и дополнување на Статутот на Општина Велес.

2. Градоначалникот се задолжува да изготви предлог Статутарна одлука за пристапување кон измени на Статутот.

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-1834/8
04.05.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр. 112

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за
повлекување точка од Дневен ред
(Елаборат за проценета штета од природна
непогода-поплава што ги зафати дел од
земјоделските култури и градежни објекти на
територијата на Општина Велес на ден 08
август 2020 година)

Се објавува Заклучокот за повлекување точка од Дневен ред (Елаборат за проценета штета од природна непогода-поплава што ги зафати дел од земјоделските култури и градежни објекти на територијата на Општина Велес на ден 08 август 2020 година), што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 29.04.2021 година.

Број 08-1852/8
04.05.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1, од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19)

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 29.04.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за повлекување точка од Дневен ред
(Елаборат за проценета штета од природна
непогода-поплава што ги зафати дел од
земјоделските култури и градежни објекти
на територијата на Општина Велес на ден 08
август 2020 година)

1. Советот на Општина Велес донесе Заклучок за повлекување точка од Дневниот ред за 75.та седница, Елаборат за проценета штета од природна непогода-поплава што ги зафати дел од земјоделските култури и градежни објекти на територијата на Општина Велес на ден 08 август 2020 година, по барање на предлагачот.

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-1834/9
04.05.2021 год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр. 113

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност на Годишен план за вработување
на ООУ „Рајко Жинзифов“ – Велес за 2022
година

Се објавува Решението за давање согласност на Годишен план за вработување на ООУ „Рајко Жинзифов“ – Велес за 2022 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 29.04.2021 година.

Број 08-1852/9
04.05.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 84 од Законот за основното образование („Сл.весник на РСМ“бр.161/19 и 229/20), член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06,13/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19)

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 29.04.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ „Рајко Жинзифов“ Горно Оризари Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на ООУ „Рајко Жинзифов“ Горно Оризари Велес со бр.04-156/1 од 12.04.2021 година.

2. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-1834/10
04.05.2021 год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр. на акт		Страница
105	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2021 година</p> <p>З А К Л У Ч О К за Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2021 година</p>	405
106	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за префрлување на вишок на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на Општината Велес за 2021 година</p> <p>ОДЛУКА за префрлување на вишок на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на Општината Велес за 2021 година</p>	406
107	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување намена на објект сопственост на Општина Велес и давање на користење дел од недвижен имот</p> <p>О Д Л У К А за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување намена на објект сопственост на Општина Велес и давање на користење дел од недвижен имот</p>	407
108	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за финансиско учество во имплементација на проектот „НОВА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Урбана единица VII, блок 42, месност касарна, Велес“ финансиран од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој</p> <p>ОДЛУКА за финансиско учество во имплементација на проектот „НОВА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Урбана единица VII, блок 42, месност касарна, Велес“ финансиран од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој</p>	408
109	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за финансиско учество во имплементација на проектот „Изградба на пристапен пат до село Горно Оризари“ финансиран од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој</p> <p>ОДЛУКА за финансиско учество во имплементација на проектот „Изградба на пристапен пат до село Горно Оризари“ финансиран од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој</p>	409

Бр. на акт		Страница
110	<p>З А К Л У Ч О К за објавувањеОдлука за прифаќање донација од „Лајкамобајл“ ДООЕЛ Скопје (мобилни интернет припејд картички)</p> <p>О Д Л У К А за прифаќање донација од „Лајкамобајл“ ДООЕЛ Скопје (мобилни интернет припејд картички)</p>	409
111	<p>З А К Л У Ч О К за објавувањеЗаклучокза прифаќање Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот на Општина Велес</p> <p>З А К Л У Ч О К за прифаќање Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот на Општина Велес</p>	410
112	<p>З А К Л У Ч О К за објавувањеЗаклучокза повлекување точка од Дневен ред (Елаборат за проценета штета од природна непогода-поплава што ги зафати дел од земјоделските култури и градежни објекти на територијата на Општина Велес на ден 08 август 2020година)</p> <p>З А К Л У Ч О К за повлекување точка од Дневен ред (Елаборат за проценета штета од природна непогода-поплава што ги зафати дел од земјоделските култури и градежни објекти на територијата на Општина Велес на ден 08 август 2020година)</p>	411
113	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност на Годишен план за вработување на ООУ „РајкоЖинзифов“ –Велесза 2022 година</p> <p>Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност наГодишен план за вработување за 2022 година на ООУ „Рајко Жинзифов“ Горно Оризари Велес</p>	411

Издавач Општина Велес, телефон 232-406, 232-966,

Буџет на Општина Велес

Сметка: 10000000063095 Народна банка на РМ

Сметка на буџетски корисник: 711014100963010

Приходна шифра и програма 725939 - 00